

Службен весник

на Република Македонија

Број 80

19 мај 2014, понеделник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2338. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минералната сировина – песок и чакал од лежиштето на локалитетот „Крст“ кај с. Доброшане општина Куманово.....	3	2342. Одлука за изведување на вежбовна активност „Летен кампус 2014“	5
2339. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца-детска градинка „Предучилишен центар Нова“ во Скопје	4	2343. Одлука за основање на Технолошко индустриска развојна зона „Струга“..	6
2340. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	5	2344. Правилник за начинот и постапката за вршење надзор на правни и физички лица.....	7
2341. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	5	2345. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	13
		2346. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	13
		2347. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	13
		2348. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	13

[illegible]

	Стр.		Стр.
2380. Одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Велес, Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струга, јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.....	23	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
2381. Одлука за проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Скопје за три јавни обвинители.....	23	8. Одлука за воведување на рестриktivната мерка согласно Одлуката 2014/74/ЗНБП на Советот од 10 февруари 2014 година за изменување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриktivни мерки против Сирија....	2
2382. Одлука од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија..	23	9. Одлука за воведување на рестриktivните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/24/ЗНБП на Советот од 20 јануари 2014 година за спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП за рестриktivни мерки против Белорусија.....	5
2383. Оглас за избор на јавни обвинители	24	10. Одлука за воведување на рестриktivните мерки согласно Одлуката 2014/98/ЗНБП на Советот од 17 февруари 2014 година за изменување на Одлука 2011/101/ЗНБП за рестриktivни мерки против Зимбабве.....	10
2384. Оглас за избор на јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Крива Паланка	24	Огласен дел.....	1-48
2385. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	25		
2386. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец мај од 2014 година.....	27		
2387. Правилник за начинот и условите за продажба и давање под закуп на деловен простор со кој управува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија	28		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2338.

Врз основа на член 51 став 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.5.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРСТ“ КАЈ С. ДОБРОШАНЕ ОПШТИНА КУМАНОВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минералната сировина – песок и чакал од лежиштето на локалитетот „Крст“ кај с. Доброшане општина Куманово, бр. 24-5360/1 од 2.7.2008 година,

еднострано се раскинува бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални сировини во рок од една година од денот на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – чакал и песок на „Отљанац“ ДООЕЛ-Куманово од лежиштето на локалитетот Крст кај с. Доброшане - Куманово бр. 23-3965/1 од 13.8.2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/02).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3126/1
13 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2339.

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14 и 44/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.5.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА „ПРЕДУЧИЛИШЕН ЦЕНТАР НОВА“ ВО СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „Предучилишен центар НОВА“ во Скопје, на ул. „Прашка бр. 27 нас.Тафталиџе, општина Карпош.

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од правното лице Меѓународни училишта Нова, со ЕДБС 4030997263635 со седиште на ул. „Прашка“ бр. 27, Скопје.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од три до шест години живот, односно до поаѓање во основно училиште, согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во наменски изграден објект со вкупна површина од 480м² во Скопје на ул.„Прашка“ бр.27 нас. Тафталиџе, Карпош.

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е околу 90 деца на возраст од три до шест години живот, односно до поаѓање во основно училиште и ќе бидат распоредени во шест згрижувачко – воспитни групи, сообразно на бројот на децата утврдени со Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е според Основите на програмата за воспитно - образовна работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски градинки која се остварува во јавите установи за деца – детски градинки во Република Македонија.

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и кирилско писмо и на англиски јазик согласно Законот за заштита на децата.

Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 11

Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3286/1
13 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2340.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.5.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар – објект кој се наоѓа на КО Центар 1, улица Петре Георгиев бр.22 во Скопје и тоа:

- на КП 7685/1 број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 1, кат пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда В1-1, површина 1581 м²;

- на КП 7685/1 број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 1, кат пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, површина 45 м²;

- на КП 7685/1 број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 1, кат к1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда В1-1, површина 1547 м² и

- на КП 7685/1 број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 1, кат к2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда В1-1, површина 1547 м²;

во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-3307/1
13 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2341.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.5.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар- земјиште кое се наоѓа на КО Центар 1, улица Петре Георгиев бр.22 во Скопје и тоа:

- на КП 7685/1 култура ГИЗ, површина 4657 м²;

- на КП 7685/1 култура зем.под.зграда 1, површина 879 м²;

- на КП 7685/1 култура зем.под.зграда 2, површина 501 м² и

- на КП 7685/1 култура зем. под. зграда 3, површина 1970 м²;

во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-3307/2
13 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2342.

Врз основа на член 19 точка 9 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.5.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „ЛЕТЕН КАМПУС 2014“**

1. Вежбовната активност „Летен кампус 2014“ ќе се одржи во Центарот за обука „Пепелиште“ на воениот полигон „Криволак“ во Република Македонија во периодот од 10.6.2014 до 20.6.2014 година, со цел овозможување на питомците да се запознаат и да ги усвојат теоретските и практичните знаења за функциите и спроведувањето на менаџментот со одбранбени ресурси во демократските општества, како и да се запознаат со предизвиците со кои може да се соочат во идните меѓународни операции.

2. На вежбовната активност ќе учествуваат питомци од Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, претставници од високообразовните установи од Република Македонија, како и припадници на воените академии, односно соодветни образовни институции од Република Хрватска, Република Босна и Херцеговина, Република Косово, Црна Гора, Република Естонија, Република Бугарија, Република Германија, Република Турција, Република Франција. Обединетото Кралство и Соединетите Американски Држави.

3. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, ќе ги обезбеди Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај до Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3354/1
13 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2343.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013) и член 12 став 4 и член 23 ставови 2, 3 и 4 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.5.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА "СТРУГА"

Член 1

Се основа Технолошко индустриска развојна зона "Струга".

Член 2

Основач на зоната од член 1 на оваа одлука е Владата на Република Македонија.

Член 3

Називот на Технолошко индустриската развојна зона е: Технолошко индустриска развојна зона "Струга".

Скратениот назив на зоната гласи: ТИРЗ "Струга".

Член 4

Технолошко индустриската развојна зона "Струга" е дефинирана со државна урбанистичка планска документација согласно член 50 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), а градбите се од прва категорија согласно член 57 став 1 од Законот за градење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14 и 42/14).

Технолошко индустриската развојна зона "Струга" се основа на земјиште, сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 299646 м² која претставува: КП 2648, КП 2647, КП 2664, КП 2654, КП 2663, КП 2700, КП 2707, КП 2709, КП 2662, КП 2656, КП 2688/2, КП 2723/4, КП 2657, КП 2646/1, КП 2646/2, КП 2649, КП 2650/1, КП 2655, КП 2660, КП 2661, КП 2665, КП 2666, КП 2667, КП 2668, КП 2669, КП 2670, КП 2671, КП 2672, КП 2673, КП 2674, КП 2675, КП 2676/1, КП 2676/2, КП 2677, КП 2690, КП 2691, КП 2692/1, КП 2692/2, КП 2693, КП 2699, КП 2701, КП 2702, КП 2703, КП 2704, КП 2705, КП 2706, КП 2708, КП 2710, КП 2711, КП 2712, КП 2256/3, КП 2258/3, КП 2259/3, КП 2260/3, КП 2645/2, КП 2650/4, КП 2678/2, КП 2686/4, КП 2689/2, КП 2687/3, КП 2729/3, КП 2731/3, КП 2742/3, КП 2741/9, КП 2743/3 и КП 2744/3 заведени во Имотен Лист број 2810 за КО Мислешево вон град.

Член 5

Технолошко индустриската развојна зона "Струга", се основа за вршење на дејностите согласно член 35 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Член 6

Технолошко индустриската развојна зона "Струга" се основа на определено време од 99 години.

Член 7

Работите во врска со основањето, управувањето и развојот на зоната во име на Владата на Република Македонија ги врши Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Член 8

Заради вршење на работите во врска со управувањето и развојот на зоната, согласно Законот за технолошки индустриски развојни зони со земјиштето опишано во член 4 од оваа одлука управува Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Земјиштето од став 1 од овој член Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони може да го дава под закуп согласно Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3406/1
13 мај 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2344.

Врз основа на член 199 став 1 и член 203 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 12.5.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР НА ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА

I. Општи одредби

Член 1

Со Правилникот за начинот и постапката за вршење надзор на правни и физички лица, (во понатамошниот текст: Правилник), се пропишуваат начинот и постапката на вршење надзор на правни и физички лица (во понатамошниот текст: лица предмет на надзор) и поделатно се уредуваат надлежностите и постапките на овластените лица од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст Коми-

сијата), заради примената на Законот за хартии од вредност, Законот за преземање на акционерските друштва и правилниците донесени врз основа на овие закони.

Член 2

Овластени лица според овој Правилник се лица вработени во Комисијата, кои врз основа на решение за овластување од Претседателот на Комисијата вршат надзор на правни и физички лица и во извршувањето на работните задачи се задолжени за прибирање, надзор и анализа на извештаите, податоците и друга документација, што правните и физички лица се должни да ги доставуваат до Комисијата согласно законските и подзаконските акти.

II. Предмет на надзор

II.1. Надзор во врска со примената на Закон за преземање на акционерски друштва

Член 3

(1) Комисијата во рамките на своите надзорни активности ја проверува законитоста во работењето на правните и физичките лица, заради примената на Законот за преземање на акционерски друштва и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон.

(2) Комисијата врши надзор и над спроведувањето на самата постапка за преземање на акционерски друштва.

II.2 Надзор во врска со примената на Закон за хартии од вредност

Член 4

(1) Комисијата во рамките на своите надзорни активности ја проверува законитоста во работењето на правните и физичките лица, заради примената на Законот за хартии од вредност и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон.

(2) Со надзорот од став 1 на овој член Комисијата особено ги проверува:

- Објавувањето на годишни и полугодишни извештаи;
- Објавувањето на тековни извештаи за ценовно чувствителни информации;
- Материјалите за акционерски собранија и сите одлуки што се донесени на собрание на акционери;
- Исполнување на обврските за известување од страна на одредени акционери;

- Исполнување на обврските за известување од страна на членовите на органите на управување на акционерските друштва;

- Спроведувањето на постапката за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда;

- Спроведувањето на постапката за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда и

- Спроведувањето на постапката за продажба на сопствени акции.

II.3 Надзор заради покренување на постапка пред надлежен орган согласно закон

Член 5

(1) Заради покренување на постапка пред надлежен орган согласно закон, Комисијата врши надзор над целокупната документација на издавачите на хартии од вредност, а заради обезбедување на заштита на правата и интересите на лицата кои се сопственици или инвестираат во хартии од вредност.

(2) На надзорот од став 1 на овој член соодветно се применуваат одредбите од овој правилник кои го регулираат начинот и постапката за вршење на надзор, од глава III заклучно со глава XI.

III. Видови на надзор

Член 6

Надзорот може да биде посреден и непосреден.

III.1 Посреден надзор

Член 7

(1) Посредниот надзор при примена на Законот за преземање претставува континуирано следење на исполнувањето на условите за преземање на акционерските друштва, со цел доследна примена на Законот и подзаконските акти.

(2) Посредниот надзор од став 1 се врши преку следење на трговските и нетрговските преноси на хартии од вредност, анализа на прегледите и податоците кои акционерските друштва, акционерите и учесниците на пазарот на капитал се должни да ги доставуваат до Комисијата согласно постојните прописи, како и документи, известувања и објави од други субјекти кои се поврзани и имаат интерес од работењето со хартиите од вредност.

(3) Преку посреден надзор, по правило, се следи и спроведувањето на самата постапка за преземање на акционерски друштва.

Член 8

(1) Посредниот надзор при примена на Законот за хартии од вредност претставува континуирано следење на исполнувањето на обврските за известување од страна на физички и правни лица, со цел доследна примена на Законот и подзаконските акти.

(2) Посредниот надзор се врши преку следење и проверка на податоците од извештаите, известувањата и другата документација која физичките и правните лица се должни да ги доставуваат и објавуваат согласно постојните прописи и на барање на Комисијата.

(3) Со посредниот надзор се врши увид и анализа на извештаите, известувањата и другата документација која физичките и правните лица се должни да ги доставуваат и објавуваат согласно постојните прописи и на барање на Комисијата.

(4) Преку посреден надзор, по правило, се следи и спроведувањето на постапката за издавање на хартии од вредност и продажбата на сопствени акции.

Член 9

(1) Секое лице вработено во Комисијата може да иницира посреден надзор, за што го известува координаторот на Секторот за супервизија на пазарот на капитал и координаторот на Секторот за корпоративни финансии.

(2) Посредниот надзор го вршат овластени лица дефинирани во член 2 од овој Правилник, во просториите на Комисијата.

(3) Надзорот се врши согласно Решение за овластување дефинирано во член 13 од овој Правилник, освен за надзорот од член 7 став 3 и член 8 од овој Правилник.

III.2 Непосреден надзор

Член 10

(1) Доколку при вршењето на посреден надзор се јави потреба за тоа, Комисијата врши непосреден надзор, заради утврдување на законитоста во работењето на лицата кои се предмет на контрола.

(2) Непосредниот надзор се врши во просториите на лицето кое е предмет на надзор, од страна на овластени лица дефинирани во член 2 на овој Правилник.

(3) Непосредниот надзор го вршат најмалку две овластени лица.

(4) Предметот и времетраењето на надзорот зависат од целта на надзорот и истите се утврдуваат во Решението за овластување дефинирано во член 13 од овој Правилник.

IV. Сослушување на странки**Член 11**

(1) Во текот на надзорот Комисијата може да пови-ка лица со цел на Комисијата да и дадат усни информа-ции, во форма на изјави или одговори.

(2) Изјавите и одговорите од став 1 на овој член се даваат во писмена форма, потпишана од сослушаното лице и овластените лица за спроведување на надзорот.

(3) Писмените изјави и одговори се употребуваат во постапка што ја води Комисијата или во судска по-стапка.

(4) Повикувањето на лица за сослушување во по-стапка на вршење на надзор се предвидува во Решение-то од член 13 на овој Правилник.

V. Налози за доставување на документи**Член 12**

(1) Во текот на надзорот Комисијата може да изда-де налози на лица од кои се бара да поднесат примеро-ци од утврдени документи до Комисијата и да обезбе-дат можност за надзор на оригиналните документи.

(2) Документите од став 1 на овој член се употребу-ваат во постапка што ја води Комисијата или во судска постапка.

(3) Издавањето налози за доставување на докумен-ти во постапка на вршење на надзор се предвидува во Решението од член 13 на овој Правилник.

VI. Решение за овластување за вршење на надзор**Член 13**

(1) Овластените лица надзорот го вршат врз основа на Решение за овластување за вршење надзор.

(2) Решението од став 1 на овој член го донесува Претседателот на Комисијата.

(3) Решението за овластување за вршење на надзор треба да ги содржи следниве елементи:

- Име и презиме/Назив и седиште на лицата кои се предмет на надзор;

- Овластени лица за вршење на надзорот;

- Вид на надзорот;

- Предмет на надзорот;

- Дата на почеток на надзорот.

(4) Доколку при вршењето на надзор се јави потре-ба од сослушување на странки и издавање на налози за доставување на документи (од член 11 и член 12 на

овој Правилник), истите се предвидуваат како елемен-ти на Решението за овластување за вршење на надзор.

(5) По исклучок од став 1 на овој член, Решение за овластување не се носи при вршење на надзор од член 7 став 3 и член 8 од овој Правилник.

VII. Начин и постапка на вршење на надзорот**Член 14**

(1) Лицата - предмет на надзор се должни на овла-стените лица од Комисијата да им ги обезбедат сите потребни услови, документи и податоци потребни за вршење на надзорот, вклучувајќи ги и податоците кои се чуваат електронски, со објаснувања за прашањата кои се од значење при утврдувањето на законитоста во нивното работење.

(2) Овластените службени лица надзорот го вршат во време и на начин што нема да претставува нарушу-вање на нормалното работење на лицето кое е предмет на контрола.

(3) Овластените лица за спроведување на надзорот се должни при надзорот да постапуваат согласно одредбите на Законот за хартии од вредност, Законот за преземање на акционерските друштва и подзакон-ските акти донесени врз основа на овие закони.

Член 15

(1) Доколку во текот на вршењето на надзорот, овластените лица за вршење на надзорот наидат на прашање, проблем, некооперативност од страна на лицето кое е предмет на надзор, недавање докумен-тација или слични проблеми, може во зависност од ситуацијата, да побараат од лицето кое е предмет на надзор да обезбеди услови за продолжување на над-зорот и објаснување за настаната ситуација и по сопствена оценка може да одлучат да го прекинат надзорот.

(2) По прекилот на надзорот овластените лица изго-твуваат Заклучок со кој во рок не подолг од три работ-ни дена го задолжуваат лицето – предмет на надзор да обезбеди услови за непречено одвивање на надзорот.

VIII. Проширување на надзор**Член 16**

(1) Доколку во текот на надзорот се утврди дека по-стои потреба од проширување на предметот на надзор овластените лица за вршење на надзорот ќе побараат

од Претседателот на Комисијата да изврши измена и дополнување на нивното овластување за вршење на надзор.

(2) Претседателот на Комисијата во случајот од став 1 на овој член со Решение го проширува овластувањето за вршење на надзор.

IX. Врзан надзор

Член 17

Доколку во текот на надзорот се утврди дека надзорот треба да се прошири во однос на лицата кои се предмет на надзор, овластените лица за вршење на надзорот ќе побараат од Претседателот на Комисијата да донесе Решение за овластување за вршење на надзор кај тие лица, согласно член 13 од овој Правилник.

X. Записник од извршен надзор

Член 18

(1) По завршување на надзорот, овластените лица за спроведување на надзорот се должни најдоцна во рок од 8 работни дена од денот на завршување на надзорот да изготват записник, во кој се содржани наодите и констатациите за фактичката состојба утврдени со надзорот.

(2) При вршење на посреден надзор, при кој не се констатирани неправилности, овластените лица за вршење на надзор изготвуваат службена белешка.

(3) При вршење на посредниот надзор од член 7 став 3 и член 8 на овој Правилник, не се изготвува ниту записник, ниту службена белешка.

Член 19

(1) Записникот од извршениот надзор задолжително ги содржи следните елементи:

- Назив на органот кој ја врши надзорот;
- Податоци за лицето кое е предмет на надзорот (за правно лице: назив и седиште, ЕДБ и ЕМБС, за физичко лице: име и презиме и ЕМБГ);
- Број и датум на записникот;
- Основ од материјален закон врз основа на кој се врши надзорот;
- Место и време на вршење на надзорот;
- Предмет на надзорот;
- Овластени лица за вршење на надзорот;
- Одговорно лице за вршење на надзорот кај правното лице;

- Податоци за други лица кои се присутни при надзорот;

- Наод за утврдената фактичка состојба при надзорот;

- Одредби од материјалниот закон како и од подзаконските акти кои се повредени (доколку има констатирани неправилности);

- Правна поука;

- Потпис на овластените лица за вршење на надзорот.

(2) Записникот од извршен непосреден надзор, во кој не се констатирани неправилности, не ги содржи елементите од став 1 алинеите 10 и 11 на овој член.

(3) Записникот од извршен надзор го изготвуваат и потпишуваат овластените лица кои го извршиле надзорот.

(4) При изготвување на Записникот, за секој утврден наод и констатација коишто се внесени во записникот од извршениот надзор, овластените лица мора да ги поткрепат со соодветен доказ (копија од документите). Во случај кога соодветен доказ не е прибавен, истото мора да биде посебно наведено во записникот.

(5) Записникот се изготвува во два истоветни примероци, од кои едниот со уредна достава се доставува до лицето чие работење било предмет на надзорот, а другиот останува во Комисијата.

(6) По наводите во записникот лицата - предмет на надзор имаат право на приговор до Комисијата во рок од 8 дена од денот на приемот на истиот.

Член 20

Доколку во Записникот од извршен непосреден надзор, нема констатирано неправилности, по конечноста на истиот овластените лица за надзорот во рок од 5 дена изготвуваат извештај од надзорот.

Член 21

(1) Во случај кога со Записникот има констатирано неправилности во работењето на лицето кое е предмет на надзор, овластените лица за вршење на надзорот во рок од 10 дена по истекот на рокот за доставување на приговор, подготвуваат извештај во врска со извршениот надзор.

(2) Во случај кога лицето кое е предмет на надзорот во определениот рок изјавило приговор на записникот од извршениот надзор, записникот се смета за конечен со одлучување по приговорот од страна на Комисијата.

(3) Одлучувањето по приговорот се врши на седница на Комисијата по претходно доставен предлог-одговор на приговорот одобрен од Координаторот на сектор за супервизија и Раководителот на стручната служба.

(4) Одлучувањето по приговор се врши во рок не подолг од 15 работни дена по добивање на приговорот од страна на лицето - предмет на надзор.

(5) Лицето - предмет на надзор на негово барање може да биде сослушано на седницата на Комисијата на која ќе се одлучува по изјавениот приговор.

(6) По одлучувањето по приговорот на лицето - предмет на надзор му се испраќа одговор на приговорот со кој се известува дали приговорот е прифатен (целосно или делумно) или истиот е одбиен како неоснован.

(7) Доколку на седница на Комисијата целосно се прифати приговорот, постапката по спроведениот надзор завршува со испраќањето на одговорот на приговорот до лицето кое е предмет на надзор.

(8) Доколку на седницата се одлучи да не се прифатат или само делумно да се прифатат наводите од приговорот, овластените лица за надзорот изготвуваат Извештај кој се разгледува на прва наредна седница.

(9) По исклучок, Комисијата може да одлучува по изјавен приговор на записник и по Извештај од извршен надзор со предлог мерки на иста седница.

Член 22

(1) Извештајот од членовите 20 и 21 на овој Правилник, покрај овластените лица за вршење на надзор, го потпишуваат и Координаторот на Секторот за супервизија на пазарот на капитал и Раководителот на Стручната служба на Комисијата.

(2) Извештајот од став 1 на овој член, ги содржи следните елементи :

- Назив на органот кој ја извршил надзорот;
- Име и презиме на физичкото лице/Назив и седиште на правното лице кое е предмет на надзорот;
- Број и датум на извештајот;
- Место и време на вршење на надзорот доколку надзорот е непосреден односно датум на почеток на надзорот доколку надзорот е посреден;
- Вид на надзор;
- Предмет на надзорот;
- Овластени лица за вршење на надзорот;

- Одговорно лице од правното лице, доколку предмет на надзор е правно лице;

- Податоци за други лица кои се присутни на надзорот доколку надзорот е непосреден или лица кои биле сослушани, доколку надзорот е посреден;

- Преземени активности од страна на лицата овластени за вршење на надзор;

- Констатирани неправилности;

- Одредби од законот кои се повредени;

- Наводи од приговорот од лицето кое е предмет на надзор - доколку има;

- Мислење на Стручната служба;

- Предлози на Стручната служба;

- Потпис на овластените лица за вршење на надзорот;

- Потпис од Координаторот на Секторот за супервизија на пазарот на капитал и

- Потпис на Раководителот на Стручната служба на Комисијата.

XI. Регистар на надзор

Член 23

(1) Комисијата за хартии од вредност на РМ води регистар на извршените надзори во електронска форма.

(2) Формата и содржината на регистарот од став 1 од овој член се пропишани со посебен образец-Прилог 1 на овој Правилник.

XII. Преодни и завршни одредби

Член 24

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

(2) Со влегување во сила на овој Правилник престануваат да важат Правилникот за начин и постапка за следење и надзор на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 110/2006) и Правилникот за начинот на вршење контрола на работењето на акционерските друштва и на учесниците на пазарот на капитал при применување на Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник на РМ“ број 72/2002).

Бр. 03-750/2
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

Регистар на извршен надзор кај физички и правни лица за _____ година

[illegible]

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ****2345.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Таор, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Таор, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Таор.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-4371/1
7 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2346.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Паничари, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Паничари, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Паничари.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-4372/1
7 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2347.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чајлане, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чајлане, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Чајлане.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-4373/1
7 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2348.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сушево, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сушево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Сушево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-4374/1
7 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2349.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пенуш, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пенуш, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Пенуш.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-4375/1
7 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2350.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Патетино, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Свети Николе.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Патетино, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Патетино.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-4376/1
7 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2351.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Древено, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Пробиштип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Древено, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Древено.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-4377/1
7 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2352.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Добрево, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Пробиштип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Добрево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Добрево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-4378/1

7 март 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески, с.р.

2353.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бирино, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крушево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бирино, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Бирино.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-4379/1

7 март 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески, с.р.

2354.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Арилево, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крушево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Арилево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Арилево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-4380/1

7 март 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески, с.р.

2355.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Винаца, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Винаца.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Винаца, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Винаца.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-4381/1
7 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2356.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Равни Габер, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Равни Габер, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Равни Габер.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8424/1
7 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2357.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дрен, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Неготино.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дрен, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Дрен.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8422/1
7 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2358.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дејковец, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дејковец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Дејковец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8423/1
7 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2359.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Крстец, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Крстец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Крстец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8425/1

7 мај 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески, с.р.**2360.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горно Село, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горно Село, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Горно Село.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8426/1

7 мај 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески, с.р.**2361.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сливница, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Ресен.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сливница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Сливница.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8427/1

7 мај 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески, с.р.**2362.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Јанковец, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Ресен.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Јанковец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Јанковец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8428/1

7 мај 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески, с.р.

2363.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Петрино, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Ресен.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Петрино, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Петрино.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8429/1

7 мај 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески, с.р.

2364.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Степанци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Степанци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Степанци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8430/1

7 мај 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески, с.р.

2365.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Црвулево, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Црвулево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Црвулево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8431/1

7 мај 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески, с.р.

2366.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Софилари, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Софилари, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Софилари.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8432/1

7 мај 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески, с.р.**2367.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Хади Рецепли, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Хади Рецепли, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Хади Рецепли.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8433/1

7 мај 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески, с.р.**2368.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Романовце-Вон-Гр, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Романовце-Вон-Гр, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Романовце-Вон-Гр.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8434/1

7 мај 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески, с.р.**2369.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брзак, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брзак, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Брзак.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8435/1

7 мај 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески, с.р.

2370.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дулица, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Делчево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дулица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Дулица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8436/1

7 мај 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески, с.р.

2371.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Киселица, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Делчево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Киселица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Киселица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8437/1

7 мај 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески, с.р.

2372.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Очипале, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Делчево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Очипале, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Очипале.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8438/1

7 мај 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески, с.р.

2373.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чифлик, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Делчево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чифлик, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Чифлик.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8439/1
7 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2374.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дупјани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дупјани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Дупјани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8440/1
7 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2375.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Папрадиште, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Папрадиште, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Папрадиште.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8441/1
7 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2376.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ново Село, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ново Село, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ново Село.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8442/1
7 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2377.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 7.5.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Речани Зајаско, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Речани Зајаско, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Речани Зајаско.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8443/1
7 мај 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2378.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно чл.9 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), на одржаната педесет и деветта седница на ден 15.05.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

I

На Иван Јакимовски роден на 27.05.1950 година, избран на 03.12.2013 година за Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Крива Паланка, без ограничување на траење на мандатот му се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престанува заклучно со 30.06.2014 година.

СОП бр. 6/14
15 мај 2014 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

2379.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно чл.9 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), на одржаната педесет и деветта седница на ден 15.5.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

I

На Томе Спанцов роден на 27.05.1950 година, избран на 20.07.2009 година за јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кавадарци, без ограничување на траење на мандатот му се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престанува заклучно со 30.6.2014 година.

СОП бр. 7/14
15 мај 2014 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

2380.

Врз основа на член. 40 ст.2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07), член 9, член. 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на педесет и девета седница одржана на 15.5.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВЕЛЕС, ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СТРУГА, ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА

I

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Велес се избира:

1. Славица Темелковски

II

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струга се избира:

1. Благоја Даскалоски

III

За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се избираат:

- 1.Златко Биковски
- 2.Лиле Стефанова
3. Гордана Смакоска
4. Маја Конеска

IV

Оваа одлука влегува во сила на ден 22.2.2014 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОИ.бр. 2/14
15 мај 2014 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

2381.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/2007 година), Советот на јавните обвинители, на одржаната педесет и девета седница на 15.5.2014 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА СИСТЕМАТИЗАЦИЈАТА НА БРОЈОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ВИШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ ЗА ТРИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

I

Со донесување на оваа одлука се врши проширување на систематизацијата на бројот на јавните обвинители во Вишото јавно обвинителство Скопје, предходно утврдена со Одлука донесена од страна на Советот на јавните обвинители на ден 1.9.2008 година.

II

Проширувањето се однесува на точките 4 од Одлуката за определување на бројот на јавни обвинители на јавните обвинителства и јавни обвинители во јавните обвинителства, па така точка 4 ќе гласи “Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Скопје и (17) седумнаесет јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство”

III

Оваа одлука стапува на сила од денот на донесувањето.

Бр. 02-177/3
15 мај 2014 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

2382.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно чл. 18 ст. 3 од Законот за Јавното обвинителство („Службен весник РМ“ бр.150/07) на одржаната педесет и девета седница на ден 15.5.2014 година донесе

О Д Л У К А**I**

Оливера Проевска јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Охрид, упатена на 01.12.2013 година, со Одлука А.бр.213-3/13, да ја врши должноста

јавен обвинител за време до 6 (шест) месеци во Основното јавно обвинителство Битола, И СЕ ПРОДОЛЖУВА ЗА УШТЕ 6 (шест) месеци до 01.12.2014 година, да ја извршува функцијата јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Битола

II

Одлуката стапува во сила на ден 1.6.2014 година.

Бр. 02-184/1 15 мај 2014 година Скопје	Совет на јавните обвинители на Република Македонија Претседател, Костадин Кизов, с.р.
--	---

2383.

Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 14ст.1 т.1 и чл.14 ст.2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), распиша

О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА

I

1. Член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија од редот на јавните обвинители од подрачјето на Јавното обвинителство на Република Македонија

2. Член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија од редот на јавните обвинители од подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип.

Согласно член 16 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија на огласот може да се пријави секој јавен обвинител кој во моментот на објавувањето на огласот врши функција на јавен обвинител и кој има најмалку осум години стаж како јавен обвинител и во последните две години да не му е изречена дисциплинска мерка.

Согласно член 17 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија кандидатите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот и доставуваат:

- Потврда за стаж како јавен обвинител
- Потврда дека во последните две години не му е изречена дисциплинска мерка.
- Биографски податоци за стручниот и професионалниот развој.

- Податоци за учество во стручна и професионална едукација, издадена од Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

- Изјава за која листа се пријавува

Гласањето ќе се одржи на 25.06.2014 година

Кандидатите кои ќе се пријават на огласот пријавите да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија на ул. Кеј „Димитар Влахов“ бр.4 кат 5 во рок од 15 од објавата на огласот во „Службен весник на РМ“.

Некомплетните документи нема да бидат разгледувани.

Приемот на документи ќе се врши секој работен ден од 08:30-15:00 часот.

Бр. 07-179/2 16 мај 2014 година Скопје	Совет на јавните обвинители на Република Македонија Претседател, Костадин Кизов, с.р.
--	---

2384.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува

О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА

I

1. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Крива Паланка.

II

1. Два јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Штип.

III

1. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Куманово

2. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кавадарци

Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во чл. 44 , 45 и чл.46 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат за:

I. Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Крива Паланка потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку три години стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.

II. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Штип, потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку пет години години стаж како јавен обвинител, со потврдени резултати во работата, или пет години работно искуство со потврдени резултати на правни работи по положениот правосуден испит.

III. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Куманово и Кавадарци како посебен услов потребно е да имаат завршено Академија за судии и јавни обвинители.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и лекарско уверение (двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), диплома или уверение за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар, Уверение за завршена Академија за судии и јавни обвинители да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија на ул. Кеј "Димитар Влахов" бр. 4, V спрат во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот секој работен ден.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 07-185/1 Совет на јавните обвинители
15 мај 2014 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
 Костадин Кизов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2385.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005,

88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 19.5.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 40,528
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 41,867
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 40,931
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 40,282
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 33,025

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 79,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 81,00

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 67,50

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 56,00

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 40,492

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	78,50	78,00	77,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	80,50	80,00	79,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	67,00	66,50	66,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	55,50	55,00	54,50

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,751
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 22,107
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,242
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,136
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 20.5.2014 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1191/1

19 мај 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2386.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на продажната цена на природниот гас за мај 2014 година, на седницата одржана на 19 мај 2014 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА
ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ МАЈ ОД
2014 ГОДИНА**

Член 1

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец мај од 2014 година, се утврдува да изнесува 22,9302 ден/nm³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 22,6344 ден/nm³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,2958 ден/nm³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 1,4642 ден/nm³, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член, за месец мај 2014 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 24,3944 ден/nm³.

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец мај од 2014 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 4,3910 ден/nm³.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 4 и 5 на овој член, за месец мај од 2014 година изнесува 28,7854 ден/nm³.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс на САД доларот од 44,5000 денари за еден САД долар, за месец април од 2014 година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.

Член 3

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 Бр. 08-75/14

19 мај 2014 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

2387.

Врз основа на член 157 став 1 точка 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13 и 43/14), и Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Сл.весник на Република Македонија“ бр. 13/13, 69/13, 27/14 42/14), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 16.5.2014 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ УПРАВУВА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој Правилник се утврдуваат начинот и условите за продажба и давање под закуп на деловен простор со кој управува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, (во понатамошниот текст: Фондот).

Член 2

Деловниот простор од член 1 на овој Правилник може да биде продаден или издаден под закуп на домашни или странски правни или физички лица кои можат да се стекнат со сопственост или да имаат во закуп деловен простор на територијата на Република Македонија согласно закон и кои ги исполнуваат условите дадени во објавата.

Член 3

Продажбата и давањето под закуп на деловниот простор се врши според пазарната вредност на деловниот простор која се утврдува согласно со Методологијата за проценка на пазарната вредност на недвижниот имот. Проценката не треба да биде постара од шест месеци пред да се изврши продажбата или закупот на деловниот простор.

Процената на пазарната вредност на деловниот простор ја вршат овластени проценители на недвижен имот.

Член 4

Продажбата и давањето под закуп на деловниот простор се врши со електронско јавно наддавање (во понатамошниот текст: јавно наддавање).

Член 5

Постапката за јавно наддавање ја спроведува Комисија за спроведување на постапки за јавно наддавање (во понатамошниот текст: Комисијата).

Комисијата е составена од претседател, двајца членови и нивни заменици од стручните служби на Фондот.

Комисијата ја именува Директорот на Фондот и истата има мандат од четири години.

Член 6

Објавата за продажбата и давањето под закуп на деловниот простор се објавува на електронскиот систем за јавно наддавање и во дневни весници кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата и еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје на чие подрачје се наоѓа деловниот простор предмет на објавата, а излегува најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата.

Член 7

Објавата за продажба и давање под закуп на деловен простор задолжително ги содржи следните податоци за:

- деловниот кој е предмет на продажба или закуп (површина и број на катастарска парцела каде се наоѓа),
- почетна цена по метар квадратен за деловниот простор кој е предмет на продажба, односно почетна цена по метар квадратен на деловниот простор кој се дава под закуп,
- рокот за поднесување и начинот на поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање,
- времето на започнување и времетраењето на јавното наддавање,
- условите за учество на јавното наддавање на странските физички и правни лица,
- депозитот за учество на јавното наддавање кој изнесува од 2% до 5% од вкупната почетна цена за продажба, односно за закуп и сметка на која се уплатува депозитот,
- обврската на најповолниот понудувач да ги уплати средствата во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор, во спротивно нема да се пристапи кон склучување на договор, а депонираните средства на најповолниот понудувач нема да му бидат вратени и истиот нема да може да учествува на секое идно наддавање за предметниот деловен простор,

- начинот и постапката за спроведување на наддавањето,
- интернет страницата на која ќе се врши јавното наддавање.

Член 8

Висината на почетната цена на јавното наддавање за продажба на деловен простор по метар квадратен не може да биде пониска од утврдената пазарна вредност на деловниот простор.

Висината на почетната цена за закупнина на деловниот простор по метар квадратен изнесува 0,5% од проценетата пазарна вредност на деловниот простор.

Член 9

Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на деловниот простор изнесува 10% од почетната цена по метар квадратен за продажба на деловен простор, односно 2% од минималната почетна цена по метар квадратен за давање под закуп на деловен простор.

Член 10

Комисијата е должна во објавата да утврди рок за поднесување на пријавата за учество на јавното наддавање.

Член 11

Рокот од член 10 не може да биде пократок од 10 календарски дена ниту подолг од 30 дена сметајќи од денот на објавувањето на објавата до денот на поднесувањето на пријавите.

Пријавата за учество на јавното наддавање треба да содржи сите податоци и докази кои се утврдени во објавата за јавно наддавање. Комисијата по приемот на пријавите утврдува дали се доставени во определениот рок и дали се комплетирани согласно со условите во објавата, по што ги известува подносителите на пријавите по електронски пат. На подносителите на пријавите кои се комплетни, Комисијата во рок од три дена од денот на доставувањето на понудите им доставува корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање.

Член 12

Подносителите на пријави кои доставиле комплетна пријава за учество на јавното наддавање согласно со објавата, на денот на спроведување на јавното наддавање се регистрираат на интернет страницата наведена во објавата со корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, по што имаат право на учество на јавното наддавање.

Член 13

Јавното наддавање ќе се одржи доколку учесниците ги исполнуваат условите дадени во објавата. Јавното наддавање ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата и ја наддаде почетната цена.

Член 14

Депозитот за учество на јавното наддавање се враќа на подносителот на пријавата за учество на јавното наддавање во целост, во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање, а депозитот на најповолниот понудувач му се враќа намален за процент од 10% одреден за трошоци на постапката, во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната со јавното наддавање.

Член 15

Јавното наддавање започнува со објавување на почетната цена на деловниот простор по метри квадратни и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците. За успешно спроведена постапка на јавното наддавање потребно е да има најмалку едно постапно наддавање над почетната цена по метри квадратни, а не може да трае пократко од 15 минути. Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.

Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

Член 16

За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена по метар квадратен која претставува највисока цена за продажба, односно закуп на деловниот простор.

Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на јавното наддавање.

Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на завршување на постапката за јавно наддавање е должен да ги уплати средствата од став (1) на овој член, а доколку не ги уплати во овој рок, не му се враќа депозитот, нема да се пристапи кон склучување на договор и се спроведува нова постапка за јавно наддавање.

Член 17

Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката на јавното наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата, која одлучува по приговорот во рок од пет дена од приемот на приговорот.

Против решението од ставот (1) на овој член може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Член 18

По завршување на постапката за јавно наддавање со најповолниот понудувач во рок од пет работни дена по извршената уплата на цената за продажба на деловниот простор Фондот склучува договор за продажба на деловниот простор.

По завршување на постапката за јавно наддавање за закуп на деловен простор, со најповолниот понудувач во рок од пет работни дена Фондот склучува договор за закуп на деловниот простор.

На договорот за продажба и за закуп на деловниот простор соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.

Член 19

Договорот за продажба и договорот за закуп на деловниот простор се склучува во писмена форма и особено содржат страни на договорот, предмет на договорот, односно конкретни податоци за деловниот про-

стор, за купувачот обврска за плаќање на данокот на промет и за нотарските трошоци, а за закупецот обврската за плаќање на нотарските трошоци.

Договорот кој не ги содржи елементите од ставот (1) од овој член е ништовен.

По склучува на договорот купувачот, односно закупецот во рок од 30 дена истиот го доставува кај нотар заради вршење на солемнизација.

Член 20

Договорот за закуп се склучува за период од 5 години со можност за продолжување на истиот со анекс договор.

По истекот на рокот за кој е склучен Договорот за закуп, во случај на пазарни и други промени, од кои произлегува промена на висината на закупнината или условите за издавање на деловниот простор определени со Договорот за закуп, Договорот за закуп престанува да важи, доколку закупецот не ги прифати новите услови за издавање на деловниот простор а утврдени според пазарната вредност на деловниот простор која се утврдува согласно со Методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот. Процената не треба да биде постара од шест месеци пред да се изврши промена на висината на закупнината или условите за издавање на деловниот простор.

Член 21

Закупецот дава изрична изјава дека се согласува, договорот за закуп на деловниот простор да претставува извршна исправа и врз основа на истиот да може да се спроведе присилно извршување врз неговиот имот и присилно исселување доколку Договорот биде раскинат заради неисполнување на обврските кои произлегуваат од Договорот.

Член 22

Договорот за закуп престанува да важи:

- ако со одлука на суд или друг државен орган на закупецот му е изречена мерка забрана за вршење на дејност,

- по писмено барање на закупецот,

- поради непочитување на обврските од договорот.

Член 23

Закупецот може да врши преадаптација и реновирање на деловниот простор само со претходна добиена писмена согласност од куподавецот.

По добиената писмена согласност, доколку инвестицијата е од поголем обем и за чија реализација е потребен подолг временски период, закупецот се ослободува од плаќање на закупнина но не подолго од три месеци од денот на потпишување на договорот.

Член 24

Доколку инвестицијата за адаптација и реновирање на деловниот простор е од поголем обем закупецот може да поднесе барање до Фондот на ПИОМ за признавање на дел од трошоците.

Признаените трошоци ќе бидат дефинирани со посебна спогодба помеѓу куподавецот и закупецот во која ќе се наведе кои трошоци ќе бидат прифатени од страна на куподавецот.

Признаените трошоци од инвестицијата ќе бидат пребивани од фактурите за месечна закупнина при што месечното пребивање не може да биде повисоко 50% од месечната закупнина.

Член 25

Вредноста на деловниот простор се изразува во евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија.

Член 26

На подрачјата на општините во кои постојат пензионерски домови со кои управува Фондот, на здружението на пензионери во рамките на општината, Фондот ќе им додели деловен простор за извршување на нивната дејност со склучување на договор за користење на истиот без надомест за закуп.

Член 27

Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите и начинот за издавање на деловен простор под закуп со кој управува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 2/13).

Член 28

Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2720/1
16 мај 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ацо Стојанов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.

Телефон: +389-2-55 12 400.

Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014/00